

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14 и 118/15), Министерството за здравство и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на 24 декември 2015 година, склучија

АНЕКС

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13 и 172/14), по членот 61-г се додава нов член 61-д, кој гласи:

„Член 61-д

За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи - здравствени домови, центри за јавно здравје, Институт за јавно здравје, општи болници, специјализирани болници и клинички болници, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец декември 2016 година, и тоа:

Подгрупа VII/1-б

- Доктор на медицина и стоматологија и дипл.фармацевт 3,033.

Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата на платата за месец февруари 2016 до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Подгрупа VII /1-б

Занимање	од февруари до мај 2016 година	од јуни до ноември 2016 година	од декември 2016 година
- доктор на медицина, доктор на	2,831	2,932	3,033

стоматологија и дипл. фармацевт

За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи - здравствени домови, центри за јавно здравје и Институт за јавно здравје, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец декември 2016 година, и тоа:

Подгрупа VII /2-б

- доктор на медицина, доктор на стоматологија и дипл. фармацевт - специјалист 3,722

Усогласувањето на коефициентите од став 3 на овој член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата на платата за месец февруари 2016 до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Подгрупа VII /2-б

Занимање	од февруари до мај 2016 година	од јуни до ноември 2016 година	од декември 2016 година
- доктор на медицина, доктор на стоматологија и дипл. фармацевт - специјалист	3,408	3,565	3,722

За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи - општи болници, специјализирани болници и клинички болници, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец декември 2016 година, и тоа:

Подгрупа VII/2-б

- Дипл. фармацевт - специјалист 3,722.

Усогласувањето на коефициентите од став 5 на овој член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата на платата за месец февруари 2016 до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Подгрупа VII/2-б

Занимање	од февруари до мај 2016 година	од јуни до ноември 2016 година	од декември 2016 година
- дипл. фармацевт - специјалист	3,408	3,565	3,722

Член 2

Во членот 68 по ставот 1 се додаваат два нови ставови 2 и 3, кои гласат:

„Работниците кои имаат засновано работен однос во јавна здравствена установа за поединечни работи односно занимања како здравствен работник со средно образование и кои со преквалификација или доквалификација се стекнале со високо стручно образование или со 180 ЕКТС, од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата, до распоредувањето на работни места за здравствени работници со високо образование остваруваат право на додаток на плата во висина на разликата од бруто платата што се исплатува за поединечни работи односно занимања како здравствен работник со средно образование до износот на бруто плата пресметан со коефициент 2,617, започнувајќи со исплата на платата за месец декември 2016 година.

Усогласувањето на додатокот на плата од став 2 на овој член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата на платата за месец февруари 2016 до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните износи на бруто плата пресметани со следните коефициенти:

Занимање	од февруари до мај 2016 година	од јуни до ноември 2016 година	од декември 2016 година
- здравствени работници со високо образование	2,147	2,382	2,617

Член 3

Одредбата од член 2 на овој Анекс ќе се применува само на здравствените работници што се стекнале со високо стручно образование или со 180 ЕКТС од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата, заклучно со 30.11.2015 година.

Член 4

Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-96
24 декември 2015 година
Скопје
Самостоен синдикат за
здравство, фармација и
социјална заштита на Република
Македонија
Претседател,
д-р **Љубиша Каранфиловски**, с.р.

Бр. 17-13140/1
24 декември 2015 година
Скопје
Министерство за
здравство,
Министер,
Никола Тодоров, с.р.